



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ

www.cph.mk , info@cph.mk

СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО



Семејното насилство

е збир на однесувања со цел да се
воспостави контрола врз луѓето
преку примена на сила,
заstraшување и манипулирање.



Семејното насилство се појавува

во сите култури,
кај луѓето од сите раси,
од сите етнички групи, религии и
кај двата пола.

За семејно насилство се смета насилно однесување сторено:

- оддниот брачен другар врз другиот брачен другар кога живеат или живееле во брачна или вонбрачна заедница
- меѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри
- врз деца
- врз постари членови во семејството
- врз хендикепирани лица

Позитивно е тоа што денес свеста кај луѓето веќе се развива сè посилно и жртвите си ги бараат своите права.

Затоа тие започнуваат сè почесто да ги пријавуваат насилниците.

Семејното насилство се јавува во следните облици:

- психолошко (емоционално)
- физичко
- сексуално
- економско



ТИ НЕ ЗАСЛУЖУВАШ,
НИКОЈ НЕ ЗАСЛУЖУВА,
ДА БИДЕ МАЛТРЕТИРАН!

ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО

Насилникот користи сила со цел да ја преплаши жртвата.

Ова вклучува постапки како: поттурнување, удирање на шлаканици, кубење за коса, удирање со тупаници, користење на оружје, тепање и други насилни дејства.

СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО

Насилникот ја присилува жртвата на сексуален однос спротивно на нејзината воља, се изживува врз нејзиното тело, ја присилува да гледа порнографски филмови, ја подведува.

ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО

Насилникот ја спречува жртвата да се вработи, да го задржи работното место или пак и ги одзема нејзините материјални добра за да биде зависна од него, не плаќа алиментација.

КАКО МОЖЕ ДА ГО ИЗБЕГНЕТЕ НАСИЛСТВОТО?

- со вашето однесување не смеете да предизвикате уште поголемо насилство;
- ако имате деца заштитете ги затоа што тие можат да станат жртви на семејно насилство;

НО, НАЈВАЖНО ОД СЕ

Е ДА СЕ ЗБОРУВА !!!

Скрши го ѕидот од молк што го опкружува семејното насилство - акт на непочитување на твоите основни човекови права и слободи;

Не го толерирај насилството;

Молчењето го поддржува насилството;

Не се срами и не се плаши да го пријавиш насилството;

Биди отворен за соработка и зборувај, зошто само така може да се дојде до решение и излез од ужасот на насилството;